



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Четврток, 24 септември 1964
Скопје
Број 34

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 32 дин.
Жиро сметка број 802-11/1-698

180.

На основа член 39 став 3 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56), во врска со член 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. За помошник на секретарот на Извршниот совет, се назначува БОРИС СТЕФАНОВСКИ, досегашен генерален секретар на Универзитетот во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1636/1
26 јуни 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-13654/1 од 5 август 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Колевски Александар, роден на ден 13 март 1920 година во село Челопек, Тетовска околина, од татко Миладин и мајка Стојна, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Андро**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (335)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11876/1 од 2 јули 1964 година, ја одобри промената на личното име на Махмуд Махмуд, роден на 20 август 1931 година во село Радолишта, Охридска околина, од татко Хасан и мајка Ханифе, така што во иднина личното име ќе му гласи **Кала Куртин**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (388)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13551/1 од 11 август 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Панев Стојан, роден на ден 21 март 1932 година во град Штип, од татко Ѓорѓе и мајка Беца, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Цеков**. Со истото решение одобрена е промената на фамилијарното име и на Панева Стојанка, родена на 31 јануари 1936 година во село Карбинци, Штипска околина, од татко Тодор и мајка Сава, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Цекова**.

Промената се протегнува и на малолетното дете Панева Весна, родена на 26 мај 1963 година во град Штип.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (389)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12967/1 од 20 август 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Талевски Кицо и сопругата му Талевска Тодорка, обајцата од село Долно Егри, Битолска околина, така што во иднина ќе се служат со фамилијарното име за Кицо **Андоновски** и за Тодорка **Андоновска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (390)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13552/1 од 11 август 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јефремов Стефан, роден на ден 1 октомври 1935 година во Штип, од татко Никола и мајка Љубица, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Илиев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (391)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11845/1 од 13 јули 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Ризаов Суави, роден на ден 18 ноември 1950 година во Кочани, од родители: татко Сами и мајка Захиде, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ерол**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (392)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-14052/1 од 11 август 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Бајрами Хатем, роден на 25 април 1934 година во село Лисец, Тетовска околина, од татко

Рамис и мајка Небије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Етем**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (394)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-14051/1 од 11 август 1964 година, ја одобри промената на личното име на Сибиновски Милосав, роден на ден 11 јули 1932 година во село Луковица, Тетовска околија, од татко Мисаил и мајка Звезда, така што во иднина личното име ќе му гласи **Блажески Славе**. Промената е одобрена и на Сибиновска Јордана, родена на ден 15 април 1934 година во село Вратница, Тетовска околија, од татко Петар и мајка Епса, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Блажеска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (396)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13537/1 од 5 август 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Арсов Стеван, роден на ден 29. XII. 1934 година во село Глишиќ, Титоввелешка околија, од татко Ристо и мајка Таса, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Пановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (397)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13653/1 од 5 август 1964 година, ја одобри промената на личното име на Иловски Михаил, роден на 7 мај 1923 година во село Рамне, Охридска околија, од татко Кузман и мајка Совка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Митаноски Миле**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (398)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-14176/1 од 15 август 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ристески Ристо, роден на 2 јуни 1926 година во село Долно Косоврасти, Охридска околија, од татко Спасе и мајка Јованка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Цветковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (399)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11612 од 2 јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јанкуловски Трајан, роден на ден 9 октомври 1924 година во село Ерековци, Битолска околија, од родители: татко Блаже и мајка Неда, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Мицевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (400)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12663 од 15

јули 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Мурговски Томислав, роден на ден 20 март 1940 година во село Радобор, Битолска околија, од родители: татко Методија и мајка Дана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Димковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (401)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13022/1 од 30 јули 1964 година, ја одобри промената на личното име на Гиновски Благоја, роден на ден 14 ноември 1924 година во село Куратица, Охридска околија, од татко Ило и мајка Гурѓа, така што во иднина личното име ќе му гласи **Котоски Богоја**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (402)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-14021/1 од 7 јануари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Демировски Кирил, роден на 20 јули 1939 година во село Русиново, Штипска околија, од татко Глигор и мајка Јанга, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Димитровски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (403)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-14050 од 11 август 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Бакија Џемиле, родена на ден 5 јуни 1943 година во село Бозовце, Тетовска околија, од татко Мемед и мајка Џанфезаре, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Кадиме**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (407)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-14236/1 од 15 август 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Бекири Сервет, родена на ден 15 март 1947 година во село Синичане, Тетовска околија, од татко Селман и мајка Зение, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Елмаз**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (408)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13839/1 од 11 август 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Михова Цвета, родена на ден 10 март 1964 година во Кавадарци, Титоввелешка околија, од татко Александар и мајка Стевка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Миска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (409)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13714/1 од 5 октомври 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Селмановски Нафиз, роден на ден

26 април 1944 година во село Лабуништа, Охридска околија, од татко Мустафа и мајка Вехибе, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Назим**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (410)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11559/1-1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ангеловски Трајко, роден на ден 1 март 1925 година во с. Дреново, Титоввелешка околија, од татко Милан и мајка Пандура, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Тодоровски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (411)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-12314 од 22 јули 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Николовски Стојко, роден на 9 јули 1953 година во село Локвица, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мирко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (412)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8621/1-1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Николовски Стојан од село Поешево, Битолска околија. Промената се протегнува и на малолетните му деца Благоја и Аница, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Николовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (413)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13363/1 од 5 август 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Шемсија Исак, роден на 15 март 1939 година во село Вешале, Тетовска околија, од татко Арслан и мајка Махмудије, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Амзаи**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (414)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11560/1-1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Митров Ристивој, роден на ден 23 декември 1936 година во село Гавато, Титоввелешка околија, од татко Тодор и мајка Софија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Димов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (415)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-11618 од 30 јули 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Ѓуровска Тода, родена на ден 26 август 1946 година во село Витолиште, Битолска околија, од родители: татко Аспарух и мајка Зоја, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Тодорка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (416)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13601 од 11 август 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Христовски Јован, роден на 5 септември 1932 година во Битола, од родители: татко Димко и мајка Тема, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Јовановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (417)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-14702/1 од 20 август 1964 година, ја одобри промената на личното име на Каркалашев Рашко, роден на ден 18 февруари 1925 година во село Богданци, Титоввелешка околија, од татко Илија и мајка Марија, така што во иднина личното име ќе му гласи **Тумбов Ристо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (418)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13424/1 од 7 септември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Трпковски Панта, роден на 28 август 1925 година во Скопје, од родители: татко Трајче и мајка Добрица, така што во иднина личното име ќе му гласи **Стојчевски Панче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (424)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Окружниот суд во Скопје објавува дека тужителот Јабро Спиров Путулков од Скопје, ул. „713“ бр. 3/6, поднесе тужба за развод на бракот против тужената Христина Поповска, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Христина Поповска, сега со непознато место на живеење на територијата на СФРЈ, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да ја соопшти на судот својата сегашна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе се определи привремен старател кој на расправата ќе ја застапува на нејзина сметка.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 989/63. (393)

Пред Окружниот суд во Скопје се води спор по тужбата на тужителот Корнелис Аусерс, проф. инженер во пензија, со стан „2-ц Остерпаксти-14/2 Амстердам — Холандија, сега со стан во Скопје на ул. „250“ бр. 39/5 стан 20, против тужената Радмила Ч. Василевиќ од Краљево, сега со непознато место на живеење во Израел, предмет на спорот бракораковод, вредност на спорот 50.000 динари.

Се поканува тужената да се јави на судот писмено или лично во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно ќе ѝ биде определен старател кој ќе ја застапува на нејзина сметка.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 835/64. (425)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубено свидетелство од IV одделение през учебната 1936/37 година, од лицето Конеска Богда од село Мрзен, Титоввелешка околија, а сега живее во град Прилеп, ул. „Димо Наредникот“ бр. 7.

Се поканува секое лице што го притежава или го пронајде горенаведеното свидетелство, да соопшти на овој суд во рок од 1 месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 419/64.
(404)

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубено свидетелство од IV одделение през учебната 1942/43 година од лицето Тренкоски Марков Милош, од село Костинци, Општинско собрание Долнени.

Се поканува секое лице што го притежава или го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави на овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 423/64.
(405)

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубено свидетелство од IV одделение през учебната 1938/39 година, од лицето Тополчаноски Јонче, село Варош, Општинско собрание Прилеп.

Се поканува секое лице што го притежава или го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави на овој суд во рок од 1 месец по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 397/64.
(406)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 380, страна 1019, е запишано следното: Текстилната фабрика „Кузман Јосифовски — Питу“ — Скопје, согласно со решението на Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 01-9752 од 24. VI. 1964 година е ставена под редовна ликвидација.

За членови на ликвидационата управа со решението на Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-1211/6 од 24. VII. 1964 година се назначени следните лица: Сиџимовски Крсто, раководител, Цуцулов Наум, член, и Величков Благоја, член.

За ликвидатор на фабриката е назначен со решението на Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 03/1-12147/7 од 1. VIII. 1964 година Сиџимовски Крсто. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 1. VIII. 1964 година.

На досегашните потписници на фабриката и тоа: Славе Поповски, директор, Лазар Арсов, пом. директор, Мирче Михајлов, шеф на сметковод-

ството, Милош Антов, пом. техн. раководител, и Гајдов Иван, пом. комерцијален директор, им престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 449/64. (1168)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Одделението за општествен стандард на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-6434 од 5. V. 1964 година е запишана во регистарот на здравствените установи, книга II, страна 15—16, реден број 8, установата под назив: Здравствена станица при Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје. Предмет на работењето на Здравствената станица е: давање на здравствена заштита на осигурените лица што по слободен избор на лекар се определеле за лекување во неа.

Здравствената станица е основана од Фабриката за стакло — Скопје, со одлука број 54 од 16. II. 1962 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Здравствената станица е Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Здравствената станица ќе биде застапувана и потпишувана од управителот д-р Ники Бабулова Поповска и книговодителот Латвиовски Петар.

Од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-6434/64. (1099)

На основа решението на Одделението за општествен стандард на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-7104 од 25. V. 1964 година е запишана во регистарот на здравствените установи, книга II, страна 17—18, реден број 9, установата под назив: Здравствена станица на банките — Скопје. Предмет на работењето на Здравствената станица е: давање на здравствена заштита на осигурените и останатите лица што се определеле за лекување во Здравствената станица.

Здравствената станица е основана од Народната банка на ФНРЈ — Централна на НРМ — Скопје, со решението број 156 од 18. VII. 1962 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Здравствената станица е Одделението за општествен стандард на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Здравствената станица ќе биде застапувана и потпишувана од управителот д-р Тома Јаневски.

Од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-7104/64. (1100)

На основа решението на Одделението за општествен стандард на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-6579 од 14. V. 1964 година е запишана во регистарот на здравствените установи, страна 19—20, реден број 10, установата под назив: Градска аптека „1 мај“ со филијала — Скопје. Предмет на работењето на Аптеката е:

издавање и припремање на сите видови лекаства и санитарски материјали.

Аптеката е основана од Народниот одбор на Скопска околија, со решението број 6722 од 30. X. 1952 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Аптеката е Одделението за општествен стандард при Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Аптеката ќе ја застапува и потпишува управителот Ѓорѓи Јанишлиев.

Од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04-6579/64. (1101)

На основа решението на Одделението за општествен стандард на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-7105 од 21. V. 1964 година е запишана во регистарот на здравствените установи, книга II, страна 21—22, реден број 11, установата под назив: Завод за здравствена заштита на град Скопје — Скопје. Предмет на работењето на Заводот е: вршење на превентивно здравствена заштита и здравствено просветување на населението од градот и околијата, како и останатите работи предвидени со законските прописи.

Установата е основана од Народниот одбор на Скопска околија, со решението број 12353 од 18. IV. 1957 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Заводот е Одделението за здравство при Собранието на град Скопје — Скопје.

Установата ќе ја застапуваат и потпишуваат д-р Видое Стефановски, директор на Заводот, Угуровски Лазо, пом. директор, и Колев Панче, шеф на сметководството.

Од Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, број 04-7105/64. (1102)

На основа решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 02-17561 од 24. VIII. 1964 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање, страна 93, рег. бр. 93, установата под назив: **Центар за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица** — Скопје. Предмет на работењето на Центарот е:

— да врши професионална рехабилитација на инвалидизирани лица, стручно ги оспособува на кои поради видот и состојбата на инвалидноста треба да им се обезбедат посебни услови за оспособување,

— да ги следи, проучува и унапредува мерките и методите на професионалната рехабилитација и професионалната ориентација и да ги следи резултатите постигнати на тоа поле.

— да дава стручна помош на стопанските и другите работни организации и установи во спроведувањето на професионалната рехабилитација и запослување на инвалидизирани лица,

— да врши стручно оспособување на кадри за работа на професионална рехабилитација на инвалидизирани лица,

— да врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност од страна на основачот од

доменот на професионалната рехабилитација и за пословањето на инвалидизирани лица.

Центарот е основан од Републичкиот завод за социјално осигурување, со решението број 02-2146/1 од 22. VII. 1964 година.

Орган надлежен за работите и задачите на Центарот е Републичкиот завод за социјално осигурување.

Центарот ќе го застапува и потпишува директорот Киро Петров Андреевски. (1164)

Во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 2, ред. бр. 2 е запишана установата под назив: **Специјалистичка поликлиника во изградба** — Скопје. Предмет на работењето на Поликлиниката е: укажување специјалистичка здравствена заштита на граѓаните на град Скопје.

Поликлиниката е основана од Собранието на општината Идадија, со решението број 10919 од 20. V. 1964 година.

Поликлиниката ќе ја застапува и потпишува управителот д-р Јовица Јовановски, во границите на овластувањето.

Од Собранието на општината Идадија — Скопје. (1160)

На основа решението на Собранието на општината Крушево бр. 02-816/1 од 1. IV. 1964 година во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 3, рег. бр. 3 е запишано следното: Досегашниот управител на Ветеринарната станица — Крушево Тасиќ Боривоје и Габели Сотир, потписници на установата, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За потписник на установата е назначен Лашковски Петар, управител.

Бр. 02-816/64 од Собранието на општината Крушево. (1352)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Одделението за општа управа и управни работи на Собранието на општината Ѓорче Петров број 02-4327 од 29. VIII. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, ред. бр. 53, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадерска „Охридски Биљанини извори“ на Ѓоревски Милан, со седиште во Ѓорче Петров, ул. „Радушка“ бр. 58. Предмет на работењето на дуќанот е: сидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Ѓоревски. (161)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Битола број 3-9435 од 5. XI. 1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 338, рег. бр. 163, книга V, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Тунтевски К. Трајан, со седиште во Битола, ул. „М. Камен“ бр. 24. Предмет на работењето на дуќанот е: лимарски работки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тунтевски К. Трајан. (196)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово на 10. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 41, рег. бр. 702, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Ружа Илиева Мустачка, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија, семки, костени, пуканки и др.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ружа Илиева Мустачка. (15)

На основа дозволата од Одделението за општа управа и внатрешни работи на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 15367/1/63 од 17. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 96, занаетчискиот дуќан под фирма: Берберо фризерски дуќан „Ново Скопје“ на Спиро Станчевски, со седиште во Скопје, ул. „Мирче Ацев“. Предмет на работењето на дуќанот е: берберо-фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро Станчевски. (17)

На основа дозволата од Собранието на општината Титов Велес бр. 03-150/1 од 16. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 573, рег. бр. 563, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Драгољуб Драскачов, со седиште во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 138. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгољуб Драскачов. (18)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани број 03-116 од 13 јануари 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 284, рег. бр. 284/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Нако Тихомиров Наков, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нако Тихомиров Наков. (19)

На основа дозволата од Одделението за општа управа и внатрешни работи — Реферат за општо-стопански прашања на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје бр. 02-298/1 од 18. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 97, занаетчискиот дуќан под фирма: Моден шивач „Солидарност“ — Костадин Т. Петровски, со седиште во Скопје, ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 25. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Костадин Т. Петровски. (20)

На основа дозволата од Отсекот за управни работи при Одделението за општа управа на Собранието на општината Горче Петров бр. 02-1-83/1 од 7. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, ред. бр. 44, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Коста Митров Ивановски, со седиште во Горче Петров, ул. „Маршал Тито“ бр. 64. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Митров Ивановски. (21)

На основа дозволата од Одделението за општа управа и внатрешни работи — Реферат за општо-стопански работи на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје бр. 02-490/1 од 22. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 98, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Илија П. Стојков, со седиште во Скопје, ул. „713“ б. б. во монтажна барака — населба „Вардар“. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија П. Стојков. (22)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар број 04-8307 од 24. XII. 1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 540 занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Шакир Иљаза Алиу, со седиште во село Чегране. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на сите видови коли, изработка и поправка на каросерии за возила.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шакир Иљаза Алиу. (24)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Неготино бр. 122/1 од 18. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 145, рег. бр. 145, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Ѓорѓи К. Филипов, со седиште во Неготино. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи К. Филипов. (26)

На основа дозволата од Отсекот за управни работи при Одделението за општа управа на Собранието на општината Горче Петров бр. 02/1-352/1 од 27. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Ристо Поп Ангелов, со седиште во Горче Петров, ул. „Воин Драшкоци“ бр. 38. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Поп Ангелов. (27)

На основа дозволата од Отсекот за управни работи при Одделението за општа управа на Собранието на општината Горче Петров бр. 02-5239/1

од 4. XII. 1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, ред. бр. 43, книга II занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Нуредин Сабри Усеини, со седиште во Горче Петров, ул. „Маршал Тито“ бр. 34. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија, семки, пуканки, костени, кикирики и лекум.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нуредин Сабри Усеини. (28)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Прилеп бр. 4-6084/63 од 9. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 382, рег. бр. 382, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кожувар Благоја Рампов Трајкоски, со седиште во Прилеп, ул. „Гоце Делчев“ бр. 20. Предмет на работењето на дуќанот е: кожуварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Рампов Трајкоски. (29)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Прилеп бр. 4-6315/63 од 9. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 381, рег. бр. 381, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Трскав Илија Велев Марулец, со седиште во Прилеп, ул. „Киро Чососки“ бр. 2. Предмет на работењето на дуќанот е: плетење и продавање на трски и рогозини.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Велев Марулец. (30)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Битола бр. 3-9800 од 30. XII. 1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 947, рег. бр. 172, книга V, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач Трајан Стојчев Јосифовски, со седиште во Битола, ул. „Жикица Јовановиќ Шпанац“ бр. 83. Предмет на работењето на дуќанот е: сарачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан Стојчев Јосифовски. (31)

На основа дозволата од Отсекот за управни работи при Одделението за општа управа на Собранието на општината Горче Петров бр. 02-1-595/1 од 5. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 38, ред. бр. 46, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: „Маршал Тито“ бр. 38. Предмет на работењето на дуќанот е: електроинсталатерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Ристов Начевски. (33)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Неготино е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 144, рег. бр. 144, занаетчискиот дуќан под фирма: Приватен трговски дуќан на мало

за продажба на зеленчуци и овошје на Вангел Костов Вангеловски и Душан Јорданов Коцев, со седиште во Демир Капија. Предмет на работењето на дуќанот е: продажба на мало на зеленчуци и овошје.

Фирмата ќе ја потпишуваат Вангел Костов Вангеловски и Душан Јорданов Коцев. (34)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Винаца, Штипска околина, бр. 0503-313/1 од 28. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 149, ред. бр. 75, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Јован Мирков Мајсторски, со седиште во село Блатец. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Мирков Мајсторски. (35)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе бр. 05-201 од 30. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 35, занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Стојко Боризов Коцев, со седиште во Св. Николе, ул. „Генерал Темпо“ бр. 14. Предмет на работењето на дуќанот е: чевларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојко Боризов Коцев. (36)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-7771/63 од 7. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 541, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Мациани-Ибиша Реџепа Нешат, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 63. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на сите врсти коли, колички и санки од дрво и сл.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мациани-Ибиша Реџепа Нешат. (37)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-5735 од 7. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 543, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатџија Абдулкадар Нешата Мустафа, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: поправка и одржување на саати; изработка на поедини делови и монтажа на истите; изработка на одделни помали алати за сопствена употреба.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдулкадар Нешата Мустафа. (38)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-7523/63 од 7. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 542, занаетчискиот дуќан под

фирма: Столар Ајет Фејзула Матјани, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајет Фејзула Матјани. (39)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани бр. 03-590/1 од 29. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 285, рег. бр. 285/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Никола Марјан Молеровиќ, со седиште во с. Д. Подлог. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Марјан Молеровиќ. (40)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани бр. 03-743/1 од 1. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 287, рег. бр. 287/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Танаш Нацковски, со седиште во село Зрновици. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Танаш Нацковски. (41)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани бр. 03-628 од 29. I. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 286, рег. бр. 286/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Миле Методијев Петров, со седиште во село Зрновици. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Методијев Петров. (43)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе бр. 05-404 од 10. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 36, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Малин Каранфилов Мацов, со седиште во Св. Николе, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 16. Предмет на работењето на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Малин Каранфилов Мацов. (44)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кавадарци бр. 04-1146 од 11. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 253, рег. бр. 253, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Перо М. Нацев, со седиште во Кавадарци, ул. „7 септември“. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо М. Нацев. (45)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кавадарци бр. 03-634 од 21. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 254, рег. бр. 254, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столарска работилница „Бор“ на Горѓи Бафов Тодоров, со седиште во Кавадарци. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи Бафов Тодоров. (46)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Битола бр. 3-8807 од 30. XII. 1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 946, рег. бр. 171, книга V, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Томе Димитров Лазаревски, со седиште во Битола, ул. „Трговска“ бр. 34. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Димитров Лазаревски. (48)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Прилеп бр. 04-700 од 21. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 383, рег. бр. 383, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Машино бравар Илија Киров Дамевски, со седиште во Прилеп, ул. „Иљо Попадиев“ бр. 15. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на разни делови за машини и друго.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Киров Дамевски. (49)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-528/1 од 28. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 544, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Шезо Накила Исеини, со седиште во село Форино. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на сите врсти коли, колички и санки од дрво; изработка и поправка на дрвени каросерији.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шезо Накила Исеини. (52)

На основа дозволата од Собранието на општина Собранието на општината Штип број 05-935/64 година, е запишан во регистарот на занаетчиските занаетчискиот дуќан под фирма: Семкар Страхил Ванев Гаразов, со седиште во Штип. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на семки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Страхил Ванев Гаразов. (53)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Винаца, Штипска околија, бр. 0503-332/1 од 10. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и

работилници на страна 151, ред. бр. 76, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Налбат Јордан Спиров Симеонов, со седиште во село Блатец. Предмет на работењето на дуќанот е: налбатски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Спиров Симеонов. (54)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе бр. 05-567 од 27. II. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, ред. бр. 37, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Бранко Пенчов Јачев, со седиште во Св. Николе, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 26. Предмет на работењето на дуќанот е: производство на шпорети, кумбиња, бории, корита од лим, разни катанци и други лимени производи од областа на занаетот.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко Пенчов Јачев. (55)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-543/1 од 3. III. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 545, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Сулејман Ајдара Ајдини, со седиште во село Добридол. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сулејман Ајдара Ајдини. (57)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-515/1 од 12. III. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 66, рег. бр. 548, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Нежми Хајати Имера Шујаипи, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 64. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нежми Хајати Имера Шујаипи. (58)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-4651/1 од 11. III. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 635, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Зулфи Рамадана Гафури, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зулфи Рамадана Гафури. (59)

На основа дозволата од Собранието на општината Тетово бр. 04-17504/1 од 6. XI. 1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 574, рег. бр. 564, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Миле Стојановски, со седиште во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 28. Предмет на работењето на дуќанот е: шивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Стојановски. (60)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Титов Велес бр. 03-639/1 од 2. III. 1964 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 549, рег. бр. 550, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Димче Јорданов Саздов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 63. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче Јорданов Саздов. (61)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 54, страна 181, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Кавадарски грозд“ од Кавадарци — Продавница за месо и месни производи во Кавадарци, ул. „ЈНА“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на месо и месни производи, трговија со млечни производи.

Продавницата е основана од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Кавадарски грозд“ од Кавадарци, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци број 03-1710 од 3. IV. 1963 година.

Раководител на продавницата е Диме Камчев.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 526/63. (1021)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 794, страна 659, книга III, е запишано под фирма: Трговско претпријатие „Југобицикл“ од Белград — Стовариште во Скопје, улица „256“/VIII колосек). Предмет на работењето на стовариштето е: склучување на купопродажни договори во име и за сметка на претпријатието, а во рамките на одобрената му дејност.

Стовариштето е основано од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Југобицикл“ од Белград, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 02/4 бр. 11084/1 од 19. VI. 1963 година.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Анче П. Анчев, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 490/63. (1079)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 304, страна 1291, книга I, е запишано под фирма: Шумско-индустриски комбинат „Јелак“ од Тетово — Продавница број 1 во Тетово, ул. „Илин-

денска" бр. 5. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мебели и дрвна галантерија.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Шумско-индустрискиот комбинат „Јелак“ — Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово број 04-6139/1 од 4. V. 1963 година.

Раководител на продавницата е Душан Николски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 579/63. (1102)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 6, страна 13 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Петровец број 01-2144/1 од 3. V. 1963 година и решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје кон Трговското претпријатие за промет со прехранбени и индустриски стоки на мало „Славија“ — Скопје се припојуваат Трговското претпријатие на големо и мало „Илинден“ од село Петровец и Трговското претпријатие на големо и мало „Центропроект“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 442/63. (865)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 586, страна 307 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие на големо и мало „Илинден“ од село Петровец, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје број 1555 од 23. IV. 1963 година и решението на Народниот одбор на општината Петровец број 01-2144/1 од 3. V. 1963 година е припоено кон Трговското претпријатие за промет со прехранбени и индустриски стоки на мало „Славија“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 443/63. (866)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 57, страна 193 е запишано следното: Цанде Зафировски, досегашен управник на Земјоделската задруга „Младост“ од село Чашка, Титовелешка околина, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. управник на задругата е назначен Миодраг Бајдевски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Андовски Ѓоре, шеф на сметководството, сметано од 19. VI. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 434/63. (868)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 315, страна 949 е запишано следното: Цвета Дамјанова, шеф на сметководството, досе-

гашен потписник на Занаеатчиското производно и услужно претпријатие „Тиквешанка“ — Кавадарци е разрешена од должност и ѝ престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на претпријатието е назначен Диме Јованов. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Цвета Д. Дамјанова, шеф на планското одделение, и стариот регистриран потписник Тодор Цанов Костов, в. д. директор, сметано од 29. VI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 455/63. (878)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76, страна 305 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Љуботен“, село Вратница, Тетовска околина, и тоа: Јордан Тасевски, управник, и Сабо Милошевски, книговодител, им престанува правото за потпишување, бидејќи се сменети од таа должност.

За в. д. управник на задругата е назначен Коце Симовски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Атанасовски Ангелко, книговодител, и Сабо Милошевски, раководител на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 23. V. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 343/63. (887)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 193, страна 515 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Занаеатчиското производно претпријатие „Таан алва“ — Кавадарци Владо Панов Ридов, директор и Крстев Д. Тодор, шеф на сметководството, претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и новоназначените потписници Ѓошо Ѓрков, шеф на комерцијалното одделение, и Илија Кујумчиев, аналитичар, сметано од 27. VI. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 447/63. (891)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 290, страна 747 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Скопје на улица „Маршал Тито“ бр. 57 на Претпријатието „Македонски фолклор“ — Скопје, согласно со Одлуката на Работничкиот совет од 28. VI. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 454/63. (892)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 26, страна 101 е запишано следното: Досегашниот управен одбор на Земјоделската задруга „Извор“ од село Долна Бањница, Гостиварско, е сменет од должност. За членови на новиот управен одбор согласно со записникот на Задругниот

совет на задругата од 15. IV. 1963 година се избрани следните лица: Самет Шабани, претседател на управниот одбор, Целал Сатки, Рушит Рушити, Рашит Бејадини, Цавид Дејар, Јоше Зафировски, Јаиш Јаиши, Нсфитоски Апостол, Ферит Јакупи и Данилоски Данил.

Досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Извор“ од село Долна Бањица Ангелко Дукоски, книговодител, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен Славко Јосифовски, книговодител. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Сандре Јакимовски, управник, и Рушити Рушит, комерцијалист.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 449/63. (913)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 63, страна 251 е запишано следното: Досегашниот управен одбор на Земјоделската задруга „Братство“ од село Чајле, Гостивар, е сменет од должност. За членови на новиот управен одбор согласно со записникот број 9/2 од 10. VI. 1963 година се избрани следните лица: Меваип Јашари, Боге Стојановски, Дане Срезовски, Звезде Петровски, Измит Елези, претседател на управниот одбор, и Нијази Нуредини.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 414/63. (914)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 155, страна 425 е запишано следното: Досегашните потписници на Работничко-службената менза во Куманово на Фабриката за рабни цевки и метални конструкции „11 октомври“ — Куманово и тоа: Александар С. Ивановски, Миле Јовчевски и Ангел Денковски се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на мензата се назначени следните лица: Ценко Андоновски, шеф на мензата, Војо Велковски, претседател на управниот одбор на мензата, и Огњан Чавдаровиќ, хонорарен книговодител на мензата, сметано од 25. V. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 340/63. (916)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 418, страна 435 е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Земјоделскиот комбинат „Повардарие“ од Неготино директорот Александар Мишев, комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Коста Стојанов Бојковски, шеф на сметководството, сметано од 14. VI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 404/63. (917)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 10, страна 31 е запишано следното: На досегашните потписници на Инвалидското занаетчиско производно претпријатие „Билјана“ од Скопје и тоа: Ефто Стојановски, директор, и Трифун Савевски, благајник, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За в. д. директор на претпријатието е назначен Петко Ристовски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со помошник директорот Ефто Стојановски и стариот регистриран потписник Славко Марковски, сметано од 3. VII. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 460/63. (919)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 169, страна 449 е запишано следното: На досегашните потписници на Градежното претпријатие „Маврово“ од Скопје и тоа: Серафимовски Боро, началник на стопанско-сметководниот сектор, Гаврил Цветковски, шеф на сметководството, и инженер Димитри Анастасов Симонче, раководител на погонот Проектантско биро, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Миљовски Коста Михајло, пом. директор, инженер Димче Данев Малиновски, технички директор, Крум Димитров Срцев, началник на финансов сектор, Беака Димчева Загорка, шеф на сметководството, и Дејановски Стојмиров Апостол, началник на набавен сектор. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со стариот регистриран потписник Грга Чулиќ, директор, сметано од 5. VII. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 459/63. (920)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 688, страна 1069, книга II е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Петровец број 01-2906/1 од 8. VI. 1963 година Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ од село Петровец е ставен под присилна управа.

На досегашните потписници на комбинатот и тоа: Арсовски Крстев Боро, директор, Стево Матевски, директор на стопанско-сметководниот сектор, и Атанасовски Стојче, в.д. шеф на сметководството, им престанува правото за потпишување.

За присилен управник на комбинатот е назначен со решението на Народниот одбор на општината Петровец број 01-2907/1 од 8. VI. 1963 година инженер Љубиша Милиќ. Тој комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначените потписници: Божиновски Младен, шеф на сметководството, и Глишиќ Светомир, помошник

управник за оперативен сектор, сметано од 8. VII. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 468/63. (923)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 106, страна 261 е запишано следното: Бранко Ананиевски, досегашен в. д. директор на Претпријатието за производство на градежен материјал и експлоатација на неметални руди „Не-метали“ — Тетово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Тетово број 01-57391 од 8. V. 1963 година Кочо Китановски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 12. VI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 395/63. (931)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 304, страна 1291, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово број 04-3468/1 од 20. V. 1963 година е одобрено конституирањето на Шумско-индустрискиот комбинат „Јелак“ — Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 389/63. (932)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 241, страна 837 е запишано следното: Христовски Петров Димитар, досегашен потписник в. д. директор на Угостителското претпријатие „Угостител“ — Крива Паланка, е разрешен од должност со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка број 02-6048/1-1963 од 14. VI. 1963 година и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка број 02-6051/1-1963 од 14. VI. 1963 година Тричковски Петров Јордан. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Новковски Васев Александар, сметано од 15. VII. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 477/63. (958)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатието и дуќаните под рег. бр. 516, страна 1486 е запишано следното: Љупчо Димитровски, шеф на сметководството, досегашен потписник на Трговското претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, мешовити, индустриски и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Трпевски Вељо, в. д. ди-

ректор на стопанско-сметководниот сектор, и Марковски Никола Симеон, директор на малопродажба. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со старите регистрирани потписници и тоа: Лазар Илиевски, книговодител, Киро Начев и Џоца Бојациевски, директор, сметано од 28. VI. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 453/63. (960)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 574, страна 225 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Драчево број 03-2044/1 од 10. VI. 1963 година дејноста на Трговското претпријатие на мало „Искра“ од село Драчево се проширува во иднина и со прометот на трговски стоки и услуги и во прометот на големо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 467/63. (962)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 293, страна 757 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје број 8524 од 8. X. 1957 година дејноста на Претпријатието за изработка на јоргани, душеци, шами и домашни ракотворби „Слога“ — Скопје во иднина се проширува и со продажба на галантериска стока.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 471/63. (965)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 231, страна 629 е запишано следното: Слободан Чкорков, досегашен раководител на Работничко-службеничката менза во село Долно Оризаре на Свиларскиот комбинат „Нонча Камিশова“ од Титов Велес, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на мензата е назначен Саздов Камев Димче, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 16. VII. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 481/63. (966)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 68, страна 271 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Кочо Рацин“ од село Лазарополе и тоа: Јосифовски Тихомир и Несторовски Дуков Александар им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: в. д. управникот Стојкоски Лазар, назначен со решението на Народниот одбор на општината Маврови Анови број 01-1609 од 13. V. 1963 година, и Грујоски Петрев Душан, комерцијален директор. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задол-

жуваат и раздолжуваат со стариот регистриран потписник Дарковски Крстев Нове, раководител на текстил и килимара, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 473/63. (970)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 305, страна 1291, книга I е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Шумско индустрискиот комбинат „Јелак“ од Тетово директорот Андро Јанковски, комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и ново-назначените потписници Перо Јовановски, шеф на сметководството, и Перо Бошковски, шеф на комерцијалниот сектор, сметано од 20. VI. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 435/63. (971)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 772, страна 491, книга III е запишано следното: Дејноста на Продавницата во Скопје на кеј „13 ноември“ број 5 на Индустрија падобрана, одека и рубља „Франьо Клуз“ — Београд во иднина се проширува и со: текстил, куса и плетена стока и конфекција, галантериска и базарска стока, крзнена стока и обувки, согласно со одлуката на работничкиот совет од 14. II. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 375/63. (1001)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Советот за просвета, култура и физичка култура на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, во согласност со училишните одбори

го продолжува

ДОПОЛНИТЕЛНИОТ КОНКУРС

за пополнување на испразнетите места за наставен и воспитен персонал во училиштата, за учебната 1964/65 година и тоа:

I. Основно училиште „11 октомври“ — Скопје

1. наставник по српскохрватски јазик — — 1
2. наставник по физика — — — — 1
3. наставник по математика — — — — 1
4. наставник по историја — — — — 1
5. наставник по О. Т. О. — — — — 1
6. наставник по музичко — — — — 1
7. наставници — учители за оддел. настава 3

II. Основно училиште „Владимир Назор“ — Скопје

1. наставник по физика — — — — 1
2. наставник по математика — — — — 1
3. наставник по историја — — — — 1

III. Основно училиште „Браќа Миладиновци“ — Скопје

1. наставник по математика — — — — 1

IV. Основно училиште „Кузман Јосифовски — Питу“ — Скопје

1. наставник по српскохрватски јазик, за паралелка со српскохрватски наст. јазик 1
2. наставник по историја и запознавање на општеството, за парал. со срп. наст. јазик 1
3. наставник по англиски јазик — — — 1
4. наставник по македонски јазик — — — 1
5. наставник по О. Т. О. — — — — 1
6. наставник учител — — — — 1

V. Основно училиште „Иван Горан Ковачиќ“ — Скопје

1. управител — — — — — 1
2. наставник по О. Т. О. — — — — — 1
3. наставник — учител — — — — — 1

VI. Основно училиште „Браќа Рибар“ — Скопје

1. наставник по англиски јазик — — — 1
2. наставник по физика — — — — 1
3. наставник по историја — — — — 1
4. наставник по ликовно воспитување — — 1

VII. Основно училиште „13 ноември“ — Скопје

1. наставници — учители за оддел. настава 5
2. наставници по математика — — — — 2
3. наставник по О. Т. О. — — — — 1
4. наставник по историја и запознавање на општеството — — — — — 1
5. наставник по српскохрватски јазик — — 1
6. наставник по англиски и српскохрватски ј. 1

VIII. Основно училиште „Гуро Салај“ — Скопје

1. наставници по математика и физика — 2
2. наставник по англиски јазик — — — 1
3. наставник по биологија и хемија — — 1
4. наставник по О. Т. О. — — — — 1
5. наставник по македонски јазик — — — 1
6. наставник — учител за оддел. настава — 1

IX. Основно училиште „Невена Георгиева — Дуња“ — Скопје

1. наставник по француски и српскохрватски јазик — — — — — 1
2. наставници по математика и физика — 2
3. наставник по музичко воспитување — — 1
4. наставник по физичко воспитување — — 1

X. Основно училиште „Сава Ковачевиќ“ — Скопје

1. наставник — учител за оддел. настава — 1
2. наставник по биологија — — — — 1
3. наставници по математика — — — — 2
4. наставник по физика и хемија — — — 1
5. наставник по О. Т. О. — — — — 1
6. наставник по англиски јазик — — — 1

XI. Основно училиште „Гоце Делчев“ — с. Горно Лисиче

1. наставник по математика и физика — — 1
2. наставник по македонски и српскохрв. ј. 1

XII. Основно училиште „Кочо Радин“ — с. Ракотинци

1. наставник по математика и физика — — 1
2. наставник по македонски и руски јазик 1

XIII. Основно училиште „Маршал Тито“**— с. Нова Брезница**

1. управител на училиштето — — — 1
2. наставник по македонски и српскохрв. ј. — — — 1
3. наставник по математика и физика — — — 1
4. наставник по историја и географија — — — 1
5. учител за одделенска настава — — — 1

XIV. Гимназија „Раде Јовчевски — Корчагин“**— Скопје**

1. професор по математика со нацртна геом. — — — 1
2. професор по историја — — — — — 1
3. професор по англиски јазик — — — — — 1
4. професор по предвојничка обука — — — — — 1
5. професор по О.Т.О. — — — — — 1
6. наставници по физичко воспитување — — — — — 2

XV. Економско училиште „Борис Кидрич“**— Скопје**

1. професори по македонски јазик — — — — — 2
2. професор по француски јазик — — — — — 1
3. професор по руски јазик — — — — — 1
4. професор по српски јазик — — — — — 1
5. професор по општа математика — — — — — 1
6. професор по историја — — — — — 1
7. професори по книговодство — — — — — 3
8. професор по право — — — — — 1
9. професор по стенографија со дактилографија — — — — — 1
10. наставник по физичко воспитување — — — — — 1

XVI. УЗУС „Димитрије Туцовиќ“ — Скопје

1. професор по математика — — — — — 1

XVII. Учители за одделенска настава во селата (за настава на македонски наставен јазик)

1. за село Држилово — — — — — 1
2. за село Елово — — — — — 1
3. за Маркова Сушица амбулантно со село Осинчани — — — — — 1

УСЛОВИ:

За управител на Основното училиште „Иван Горан — Ковачиќ“:

а) завршен филозофски факултет, положен стручен испит и над 5 години практика,

б) завршена ПА односно ВПШ, положен стручен испит и над 8 години практика.

За управител на Основното училиште „Маршал Тито“ во село Нова Брезница: завршен филозофски факултет или педагошка академија, односно ВПШ.

За професори, наставници, учители и стручни учители во градот: завршена соодветна висока, виша односно средна школа и положен стручен испит, освен за предметите: математика, физика, О.Т.О. и англиски јазик, за кои е доволно кандидатите да имаат завршено соодветна висока или виша школа за наставен кадар;

За селата: завршена соодветна висока, виша односно средна школа за наставен кадар.

Молбите — пријавите, таксирани со 50 динари таксена марка, се поднесуваат до училишниот одбор на училиштето за кое кандидатот конкурира.

Кон молбите — пријавите кандидатите во работен однос да приложат:

— препис (заверен) од дипломата за завршена школска односно стручна спрема;

— уверение за движење во службата;

— заверен препис од оценувачките листови за последните 2 години;

— согласност од надлежниот орган за назначување со кое му се дозволува учество на конкурсот.

Кандидатите што прв пат стапуваат на служба треба да ги приложат сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите — пријавите без потребната документација нема да се земаат во разгледување.

На примените кандидати нема да се плаќаат патни и селидбени трошоци.

Конкурсот трае до 30. IX. 1964 година. (1441)

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ПРИ ГИМНАЗИЈАТА „АЦО РУСКОВСКИ“ — БЕРОВО**распишува****ПРОДОЛЖИТЕЛЕН КОНКУРС**

за пополнување на слободните места за наставен персонал за учебната 1964/65 година и тоа:

1. Наставник за општитехничко образование 1

УСЛОВИ: Кандидатите треба да имаат завршено педагошка академија — општитехничко образование, или учителско образование со положен стручен испит и долгогодишна практика.

Кандидатите треба да поднесат до Училишниот одбор молба, таксирана со 50 динари таксена марка, решение за основната и положајна плата, оценувачки лист за последните 2 години и согласност од установата во која е запослен за право на конкурс и сите потребни документи по чл. 31 од ЗЈС.

Молби со некомплетирани документи нема да бидат земени во обзир.

Конкурсот трае до 30. IX. 1964 година. (1397)

На основа член 10 од Правилникот за работните односи на службениците и работниците на Општинското собрание — Дебар, Советот на работниот колектив на Општинското собрание — Дебар **распишува**

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Референт по ОМТ во Одделението за општа управа на ОС,

2. Референт по омотно-правни односи во Одделението за финансии на ОС.

Услови:

Кандидатите од точка 1 и 2 да имаат виша стручна спрема и 5 години проведено стаж на управни работи.

Личен доход по Правилникот за средствата за работа на органите на управата на Општинското собрание — Дебар, како и записниците за бодирање на дотичните работни места;

Молбите со сите потребни документи по чл. 3 од Правилникот за работните односи на службениците и работниците на ОС — Дебар (чл. 31 од ЗЈС), се доставуваат до Општинското собрание — Дебар — Конкурсна комисија.

Некомплетирани документи нема да се земаат во предвид.

Конкурсот трае од денот на објавувањето, до пополнување на работните места. (1398)

ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ — ТЕТОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места во Заводот:

1. Шеф на Отсекот за професионална ориентација;

2. Лекар,

3. Психолог,

4. Референт за запослување на работници при Испоставата за запослување на работници — Жировјане.

УСЛОВИ:

Кандидатите под точка 1 треба да имаат завршено филозофски факултет;

Кандидатите од точка 2 и 3 висока стручна спрема од соодветната струка;

Кандидатите под точка 4 да имаат средна стручна спрема и практика во струката над 5 години.

Основна плата според Законот за јавните службеници, полагајната плата според Одлуката за полагајните плати, а за работното место под точка 1 и посебен додаток установен со посебни прописи.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето, а во случај на непополнување на работните места, останува отворен до пополнувањето.

Молбите со куса биографија и потребните документи во смисла на чл. 31 од Законот за јавните службеници да се достават до Насловот.

За поблиски услови, кандидатите можат да се обратат директно до Насловот. При доаѓањето на кандидатите од внатрешноста, на директен разговор, со претходно најавување, патните трошоци (превоз) без дневници до местото на постојаното живеење во обата правца ги сноси Заводот. (1350)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ОПШТАТА БОЛНИЦА „Д-р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ — ВИТОЛА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. ЛЕКАР ХИРУРГ

Услови: Кандидатот треба да има завршено медицински факултет со положен специјалистички испит.

Да ги исполнува условите од чл. 31 од ЗЈС.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Конкурсната комисија на Општата болница.

Конкурсот трае 15 дена по неговото објавување во „Службен весник на СРМ“. (1349)

Конкурсната комисија при Општата болница Штип, на основа чл. 33 од ЗЈС и чл. 125 од ОЗОРЗС распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места при Болницата:

1. — Лекар специјалиста хирург за хируршко одделение;

2. — Лекар на специјализација по рентгенологија за рентгенолошко одделение;

УСЛОВИ:

За работното место под 1 лекар специјалист по Општа хирургија.

За работното место под 2 лекар општа пракса, со положен стручен испит, 3 години работен стаж како лекар и знаење на еден од следните странски јазици: француски, руски, германски, англиски и италијански.

За работното место под 1 обезбеден (веднаш уселив) двособен конфорен стан во новоградба.

Здравствените работници под 1 и 2 треба да ги исполнуваат условите од чл. 31 од ЗЈС.

Учеството во распределбата на личниот доход според Правилникот за распределба на личниот доход на Општата болница — Штип.

Молбите се поднесуваат до Конкурсната комисија при Општата болница — Штип.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (1360)

ШКОЛСКИОТ ОДБОР ПРИ ПЕДАГОШКАТА ГИМНАЗИЈА „НИКОЛА КАРЕВ“ — СКОПЈЕ

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. За работното место професор по детска и педагошка психологија — — — — — 1

2. За работното место професор по француски јазик — — — — — 1

3. За работното место професор по англиски јазик — — — — — 1

УСЛОВИ: За сите работни места потребна е висока стручна спрема — филозофски факултет.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личниот доход на школата.

Молбите со потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (1364)

Комисијата за службенички работи на Општинското собрание на општината Берово, на основа член 21 од Законот за јавните службеници

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Шеф на Отсекот за општа управа и општествени служби — — — — — 1

2. Референт за просвета и физичка култура 1

УСЛОВИ:

Под точка 1:

— да има завршено правен факултет или на него рамна школа;

Под точка 2:

— да има завршено педагошка академија со положен државен испит и 5 години практика.

Кандидатите да ги исполнуваат условите предвидени со член 31 од Законот за јавните службеници.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајната според Одлуката за полагајните плати на службениците на Собранието на општината Берово.

Молбите со предвидените документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Општинското собрание — Берово.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето, односно до пополнување на работните места. (1363)

ГРАДЕЖНИОТ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСПОСОВУВАЊЕ НА КАДРИ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Технички директор,
2. Виши инструктор,
3. Виши инструктор по македонски и англиски јазик.

У С Л О В И:

За работното место под 1 — технички факултет, градежен или архитектонски отсек со искуство во оператива, истиот ќе се бави со производни проблеми.

За работното место под 2 — технички факултет градежен или архитектонски отсек.

За работното место под 3 — соодветно високо образование.

Личен доход според Правилникот за личните доходи на Градежниот центар или по договор.

За работното место технички директор стан обезбеден.

Конкурсот трае до пополнување на работните места.

Молби со потребните документи се поднесуваат до Градежниот центар.

За информации обратете се на телефон 31-207. (1362)

Претпријатието за изградба на ХЕ на системот „Црни Дрим“ — Струга, на основа чл. 46 и 47 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 45/61),
распишува конкурс
за

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изведување на работите на девијацијата на Републичкиот пат од II ред, бр. 501, Дебар—Селце, дел од км. 4+182 до км. 8+600, и тоа:

1. — Пат во должина од 4.432 м
2. — 6 тунели во должина од 445 м
3. — Армирано бетонски мост во должина од 96 м

Рок за довршување на објектите е 30. VI. 1966 година. Наддавањето ќе се одржи на ден 9. X 1964 година во 10,00 часот во просториите на претпријатието во Струга.

Наддавањето ќе се изврши сходно Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти и работи („Сл. весник на СРМ“, бр. 31/63), а понудите треба да се состават според претсметките, техничките, општите и посебните услови.

Стопанските организации можат да поднесат понуди за преземање на еден, повеќе или сите објекти.

Учесниците се должни да достават:

1. Писмена понуда со единични цени на претсметката во затворен плик,
 2. Гарантно писмо од Народната банка во висина од 1% од понудената претсметковна вредност,
 3. Потврда за регистрација на претпријатието,
 4. Список на механизацијата со која ќе ги изведува работите на овој објект,
 5. Список на техничкиот персонал што ќе биде на работа при изведувањето на работите,
 6. Писмена обврска дека ќе го запази рокот,
 7. Полномошно за учество на наддавањето.
- Понудите ќе се примаат до почетокот на наддавањето.

Инвестиционо техничката документација се става на увид на заинтересираните во секој работен ден од 8 до 14 часот во просториите на претпријатието соба број 20.

По Тарифен број 76 забелешка II од Таксената тарифа, составен дел на Законот за административните такси („Сл. лист на ФНРЈ“, број 28/59 г.), интересните се ослободени од плаќање на општинска такса.

СОДРЖИНА

Страна

180. Решение за назначување помошник на секретарот на Извршниот совет — — — 577